

ИСКРЕНИ ЧЕСТИТКИ ПО ПОВОД ГОДИШНИНАТА НА "МАКЕДОНСКИ ГЛАС"

На 5 ноември 2004 година, во Соединетите Американски Држави од печат излезе првиот број на весникот "Македонски глас".

Благодарение на Игор Секулоски и на останатите членови на екипата ова е единствен весник на ова поднебје, и јас од сè срце му го честитам роденденот на овој весник, кој прерасна во многу популарно списание. Нас овде овој весник нè храни со

информации за збиднувањата од сите пори на општествениот живот, како од родната Македонија, така и од цел свет.

Овие македонски ентузијаста, со солидна новинарска екипа, неделно печатат по 4.000 примероци, од кои 3.000 се за претплатници, а остатокот за продажба.

Вредни во секој поглед, по повод јубилејната годишнина тие организираа и прва забавна новинарска вечер или

таканаречен "новинарски бал" во отмениот ресторан "Димис" сопственост на Димитрија Катароски, модерно катче во кое ги прибраа сите љубители на пишаниот збор. Во тој момент секој присутен навистина се чувствуваше како таму да се збрала Македонија во мало.

"Македонски глас" патува низ Соединетите Американски Држави, но исто така, и низ Канада.

Им посакувам многу успех и сè подобар квалитет на весникот, а на сите вработени да дочекаат да слават сребрен и златен јубилеј на ова наше единствено списание, кое од седмица во седмица е неповторливо.

Срдечно и само напред.

Ламбе Мартиноски,
Њујорк

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕНЕ СЕ



Во рамките на претплатата за 2005 година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **R-Registar** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добивеното CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате R-Registarот. По пат на наредствената команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе зонино до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно **CD на крајот на 2005 година** со списанието **Репрезент и Даночен Практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Своа ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплатата на стручното списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **R-Registar** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, вочувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот. **Специјалното издание на РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишни сметки. **R-Registar** е во пластични кораци, со водонепропусни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

R-Registar е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

R-Registar на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страна на интернет ги добиете сите податоци со еднаред дадена шифра.

Користете ја нашата линкатура!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА = **МУЛТИМЕДИЈАЛЕН CD-а**
1 R-РЕГИСТАР 2 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со Вожан,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 R-Регистар со основна вложка

со преку

300

СТРАНИЦИ И

16

ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА 14.700 ДЕНА

ГРАДОТ НА КОНЗУЛИТЕ КАКО СЛЕПО ЦРЕВО ВО НАШАВА ДРЖАВА!!!

Градот под Пелистер, рас-пространет низ Пелагониска-та рамнина, со години тоне во длабока бездна заедно со неговите жители. Најголема-та болка, која ги мачи битолчани, е октоподот за кој Бранко Црвенковски, како тогашен премиер, вети дека ќе ги открие вмешаните во аферата на ТАТ банката на Соња Николовска. За жал, ништо не бидна, освен што изгубените пари отидоа во неповрат, во туѓи џебови на денешните арами, поради што повеќе од 200 штедачи на ТАТ си ги одзедоа своите животи на различни начини.

Друга болка на битолчани е тоа што десетици илјади од нив се останати без работа. Тие веќе не се чувствуваат како граѓани на нашата држава затоа што ја имаат изгубено довербата во државните функционери, особено во претседателот на државата, премиерот и многу други како нив, кои им ветувале дека ќе потечат мед и млеко, а градот на конзулите ќе биде современ град со европски имиџ со кој граѓаните ќе се гордеат.

Повеќе од еден месец, речиси сите вработени од Земјоделскиот комбинат, односно "Пелистерка" штрајкуваа пред Основниот и Апелациониот суд во Битола. Откако не видоа дерман штрајкот го продолжија деноноќно, внатре во кругот на Управната зграда, со силно полициско обезбедување, а сè поради неправилната приватизација која ја добија сегашните гзди Панделевски и Николовски. Тие ветуваа дека сите вработени ќе останат на работа и ќе добијат поголеми плати. Но, сè тоа падна во вода, па кога вработените за-

бележаа дека нивните раководители почнале нагло да го раскрчмуваат имотот на "Пелистерка" повторно почнаа да штрајкуваат. Поради тоа, врз основа на жалбата на вработените, Основниот суд во Скопје донесе временна мерка за раководењето на Панделевски и Николовски во "Пелистерка". Каков ќе биде крајниот епилог, никој не може да знае.

Штрајкуваа и вработените во фабриката за фрижидери "Фринко" пред Основниот и Апелациониот суд во Битола, барајќи го спасот и сакајќи да се открие арамијата, затоа што сите машини на фабриката, со кои се произведувало, никаде ги нема, па речиси ја снемало и кровната конструкција на фабриката. Останале само разурнатите фабрички сидови.

До пред извесно време штрајкуваа и вработените на "Комуналец" поради повеќемесечното неземање плати, а заради тоа сметот од контејнерите остана нерасчистен. И овде остана неоткриен криминалот со големи суми, освен што беше сменет директорот, па со помош на сегашниот градоначалник Владимир Талески донекаде се санира состојбата, редовно почна со возила да се собира сметот од улиците и пред домовите на граѓаните. На вработените им се исплати по една плата, а за останатите не се знае до кога ќе чекаат.

Во многу тешка состојба се наоѓа и "Жито Битола" каде, исто така, вработените не зеле повеќе плати, а голем број од нив се на принуден одмор. Сите граѓани на Битола и вработените во овој колектив се затечени од веста која

се разнесе низ градот дека полицијата открила невиден криминал кога од силосите "исчезнале" неколку илјади тони пченица или поточно речено целата резерва. Каде и на која дестинација дошла украдената пченица и кој сè е вмешан во целата таа криминална зделка, ќе покаже истрагата. Единствено се знае дека до Основниот суд во Битола е поднесена кривична пријава против директорот.

Пред извесно време штрајкуваа повеќе десетици граѓани кои имаа свои тезги на диво на градскиот пазар и на други локации низ градот, пред Министерството за економија Подрачна единица Битола, бидејќи истите беа отстранети од надлежните органи во градот со асистенција на полицијата. Тоа беа препродавачи на различна стока, на кои по разни основи им престанал работниот однос и својата голгота ја нашле на овој начин. Но, спроти нив, на другата страна, штрајкуваа трговците од дуќаните кои ги плаќаат сите придонеси кон државата додека, пак, дивите препродавачи редовно им ги одземаат муштериите. Тогаш полицијата спречи инцидент кој можеше да има крвави последици.

Голема сиромаштија и бедотија, а младиот свет тргнал да краде сè што ќе му се најде пред рака, на улиците, од становите и куќите, од викендиците и од други места, а сè со една цел - да ги задоволи своите потреби за консумирање разновидна дрога. Младиот свет се "вакцинира" со шприцеви и во училиштата и во парковите и во визбите и во напуштените

објекти и каде ќе стигнат, на било кое место. Па, затоа често доаѓа до крвави домашни расправи меѓу младите и нивните родители. Не се знае колкава е бројката на зависници од дрога, но многу битолчани се осмелуваат да спомнат дека таа е поголема од 1.000 лица.

Низ Битола, се спекулира дека во многу установи се крајно нарушени меѓучовечките односи и тие кулминираат со секојдневни меѓусебни пресметки и освети. Таква е состојбата и во Медицинскиот центар и во Градската болница каде оваа појава ја има достигнато кулминацијата, особено кога пред извесно време почина пациент кому му била дадена крвна плазма од расипана пластична кеса (нестручна чувана), како и со лекари на одговорни функции поставени по партиска линија.

Оваа појава се забележува и на факултетите кај професорите. Тие јавно го собираат арачот од студентите за една шестка, како и за други услуги кои студентите ги прават во нивните домови и викендиците. За жал, сè тоа останува тајна поради стравот од освета и вечно студирање. Поради овие појави повеќе од стотина студенти од Битола зеле бугарско државјанство и студиите ги продолжуваат на факултетите во Бугарија.

Неодамна својот револт го изразија и неколку стотици земјоделци, како и повеќе сточари и фармери - незадоволни од откупот на нивните производи, кои во поголеми количества гнијат по пелагониското поле. Земјоделците не видоа аир ниту од пчени-

ПИСМА

ГЛАС НА ЈАВНОСТА



цата, ниту од домотите, ниту од шеќерната репка, ниту од многу други земјоделски производи, па затоа се решени пелагониската рамнина да остане неизорана за сите политичари кога ќе минуваат тука да ја видат како пуста пустелија.

Подолго време гледајќи ја сиромаштијата на десетици илјади овдешни граѓани, Грците, почнувајќи од Лерин па до Солун, преку своите бизнисмени и силни газди, почнаа секојдневно на овдешните простори да отвораат свои фирми од сите дејности. Нив ги има повеќе од стотина и има интенција да се отвораат уште повеќе. Грчките бизнисмени, речиси од улица, ги собраа во своите фабрики и продавници сите стручни ли-

ца на кои им престанал работниот однос и со минимална плата од 6.000 денари која им ја даваат, овде профитираа многу повеќе отколку на нивните простори. Грчките граѓани од Лерин, Воден и од околината секој ден се присутни, за багателни цени со тони купуваат земјоделски производи, како и млечни производи, кашкавал, сирење, па дури и сите видови сувомеснати производи.

Така, нашите производители видоа некаков аир од грчките граѓани додека, пак, нашата држава и нејзините "стручни" лица на културен начин им го уништија и она што со мака го работат.

Битола и нејзините жители својот имиџ го имале секаде, во нашата држава, на Балка-

нот, во Европа, низ Америка, Канада и Австралија. И сега неколку балкански и европски држави отворија овде свои конзулати. Америка отвори свое катче. И нашиот јужен сосед Грција, исто така, отвори конзулат. Маките и сиромаштијата на повеќе од половината битолчани и на тие од околината, секојдневно продолжуваат. Затоа сите битолчани во еден глас велат: Градот на конзулите ос-

тана како слепо црево во наша држава.

Сепак, сите овие работи новиот градоначалник на Битола господинот Владимир Талески сака да ги осветли, личност со големи идеали и невидена желба да им помогне преку својата работа на своите сограѓани.

**Сребре Левковски,
Битола**

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.




hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 321 5980

